

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 288

3 декември 2020, четврток

година LXXVI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3897. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба	2	3904. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за одбрана.....	4
3898. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба	2	3905. Одлука за давање согласност на Тарифникот за изменување и дополнување на Тарифникот за висината на надоместокот за користење и увид на податоците од Геодетско-катастарскиот информативен систем.....	5
3899. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Агенцијата за квалитет во високото образование	3	3906. Одлука за едностран раскин на договорот за доделување на државна помош, бр.08-2909/12 од 28.10.2019 година, склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија, како давател на државната помош и Друштвото за производство на електрична и топлинска енергија ТЕ-ТО АД Скопје, како корисник на државната помош.....	5
3900. Одлука за формирање на Комисија за управување со отпад од пакување	3	3907. Одлука за едностран раскин на Анекс на договорот за доделување на државна помош, бр.08-2909/21 од 6.12.2019 година, склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија, како давател на државната помош и Друштвото за производство на електрична и топлинска енергија ТЕ-ТО АД Скопје, како корисник на државната помош.....	6
3901. Одлука за претотстапување на дрвна маса од Јавното претпријатие за стопанисување со државни шуми „Национални шуми“ на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.....	4		
3902. Одлука за давање на согласност на Програмата за изменување на годишната инвестициона Програма за 2020 година на ЈПВ Лисиче-Велес	4		
3903. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – собирен кварц на локалитетот „с. Слепче“, Општина Долнени	4		

	Стр.		Стр.
3908. Програма за изменување и дополнување на Програмата за основни геолошки истражувања за 2020 година.....	6	3911. Правилник за изменување на Правилникот за начинот и постапката за идентификација и регистрација на пчелите.....	17
3909. Програма за изменување на Програмата за превентивни мерки за спречување на туберкулозата кај населението во Република Северна Македонија за 2020 година	7	3912. Одлука за издавање на привремена Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	18
3910. Правилник за поблиските критериуми за избор на згрижувачко семејство, видот и бројот на корисниците кои можат да се сместат во едно згрижувачко семејство, стандардите за давање на услугата згрижување, нормативите и стандардите за вршење на дејноста на центарот за поддршка на згрижувачки семејства, за простор, средства, кадри и начинот на водење на евиденција и потребната документација за згрижувачките семејства	10	3913. Одлука за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	20
		3914. Одлука за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	24
		3915. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител	28
		3916. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител	30
		Огласен дел.....	1-48

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

3897.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 декември 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец Ацо Јанев с. Радање Карбинци, за земјоделско земјиште со вкупна површина од 56.237м² кое се наоѓа на КП бр.2197/2 дел, место викано Виро, катастарска култура ливада, катастарска класа 4, со површина од 13.106м² и на КП бр.2198 дел, место викано Виро, катастарска култура нива, катастарска класа 4, со површина од 43.131м² запишано во Имотен лист бр.755 за КО Горни Балван.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува во времетраење од пет години сметано од денот на влегувањето во сила на Договорот.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-9979/1
1 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3898.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 декември 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец Ленче Јанева с. Радање Карбинци, за земјоделско земјиште со вкупна површина од 60.000м² кое се наоѓа на КП бр.263/1 дел, место викано Орман, катастарска култура нива, катастарска класа 3, со површина од 56.007м² и на КП бр.264 дел, место викано Орман, катастарска култура пасиште, катастарска класа 3, со површина од 3.993м² запишано во Имотен лист бр.272 за КО Врсаково.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува во времетраење од пет години сметано од денот на влегувањето во сила на Договорот.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-9980/1
1 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3899.

Врз основа на член 18 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 декември 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА КВАЛИТЕТ ВО ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука му престанува користењето на дел од недвижна ствар - зграда 2, влез 1, дел од кат 2, намена на посебен дел од зграда-деловна просторија, со вкупна површина од 128,9 м2, која се наоѓа на Кеј „Димитар Влахов“ бр.4 Скопје, на КП 9521, КО Центар 1, запишана во Имотен лист бр. 9099, сопственост на Република Северна Македонија.

Член 2

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука, се дава на трајно користење без надомест на Агенцијата за квалитет во високото образование.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за образование и наука и Агенцијата за квалитет во високото образование, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-10149/1
1 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3900.

Врз основа на член 38 став (1) од Законот за управување со пакување и отпад од пакување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 161/09, 17/11, 47/11, 136/11, 6/12, 39/12, 163/13, 146/15 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 декември 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КОМИСИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ

Член 1

Со оваа одлука се формира Комисија за управување со отпад од пакување во следниот состав:

1. За претседател:

Насер Нуредини, министер за животна средина и просторно планирање.

2. За членови:

1. Ана Каранфилова - Мазневска, раководител на Сектор за управување со отпад, Управа за животна средина;

2. Арминда Рушители, советник, Македонски информативен центар, Министерство за животна средина и просторно планирање;

3. Љупчо Аврамовски, претставник од „ЕУРО ЕКО-ПАК“ ДОО, Скопје, Друштво за управување со пакување и отпад од пакување ;

4. Фатмир Ејуб, претставник од „АЛПАК-ЕКО“ ДОО, Скопје, Друштво за управување со пакување и отпад од пакување;

5. Филип Ивановски, претставник од „ПАКОМАК“ ДОО Скопје, Друштво за управување со пакување и отпад од пакување ;

6. Наташа Матеска, претставник од „ЕКОПАЦ-КИНГ“ ДОО Тетово, Друштво за управување со пакување и отпад од пакување;

7. Наташа Бакреска, претставник од Титан Цементарница Усје – самостоен постапувач за управување со отпад од пакување;

8. Јетон Кучи, раководител на Сектор за минерални сировини, Министерство за економија;

9. Ивана Серафимова, претставник од Заедницата на единиците на локалната самоуправа на Република Северна Македонија;

10. Марина Стаматовска, помошник раководител на Сектор за нормативно имотно-правни и облигациони работи, Управа за имотно правни работи, Министерство за финансии;

11. Владо Момировски, претставник од Асоцијација на секундарни постапувачи и рециклатори, Стопанска комора на Македонија;

12. Даниела Михајловска, претставник од Стопанска комора на Македонија

13. Мартина Грнчаревска, претставник од Организација на потрошувачите на Македонија и

14. Антонио Јовановски, претставник од Невладината организација „Гоу Грин“.

Член 2

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за формирање на Комисија за управување со отпад од пакување („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.94/19).

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-10150/1
1 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3901.

Врз основа член 87-а став (4) од Законот за шумите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/09, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13, 43/14, 160/14, 33/15, 44/15, 147/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 декември 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕОТСТАПУВАЊЕ НА ДРВНА МАСА ОД ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДРЖАВНИ ШУМИ „НАЦИОНАЛНИ ШУМИ“ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

Член 1

Со оваа одлука од Јавното претпријатие за стопанисување со државни шуми „Национални шуми“ на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство се преотстапуваат 39 м3 дрвна маса – огревно дрво.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-10305/1
1 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3902.

Врз основа на член 11 точка 8 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 декември 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА 2020 ГОДИНА НА ЈПВ ЛИСИЧЕ - ВЕЛЕС

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Програмата за изменување на Годишната инвестициона програма за 2020 година на ЈПВ Лисиче-Велес број 01-191/2 од 3.11.2020 година, усвоена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 3.11.2020 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-10417/1
1 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3903.

Врз основа на член 52 став (5) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 декември 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – СОБИРЕН КВАРЦ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С. СЛЕПЧЕ“, ОПШТИНА ДОЛНЕНИ

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – собирен кварц на локалитетот „с. Слечче“, Општина Долнени бр. 24-3678/10 од 1.11.2013 година, еднострано се раскинува по барање на концесионерот Друштвото за производство, трговија и услуги САЈА 21 ДООЕЛ увоз-извоз Велес, заради немање на економски интерес за натамошно извршување на концесијата за експлоатација.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за доделување концесија за експлоатација на минерална сировина – собирен кварц на Друштвото за производство, трговија и услуги „САЈА 21“ ДООЕЛ увоз-извоз Велес на локалитетот „с.Слечче“, Општина Долнени бр. 41-7482/1 од 22.10.2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.147/13).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-10443/1
1 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3904.

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 декември 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА

Член 1

Со оваа одлука на Министерството за одбрана се даваат на трајно користење без надомест, недвижни ствари – објекти кои се наоѓаат на ул.„Јазик“ на КП

бр.1738/1, КО Ѓорче Петров 1 - Ново Село, запишани во Имотен лист бр.91916, сопственост на Република Северна Македонија, и тоа:

- зграда бр.41, намена на зграда Б4-10, влез 1, кат К1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, со површина 26 м²,

- зграда бр.41, намена на зграда Б4-10, влез 1, кат К1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со површина 1.340 м²,

- зграда бр.41, намена на зграда Б4-10, влез 1, кат К2, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со површина 1.341 м²,

- зграда бр.41, намена на зграда Б4-10, влез 1, кат К2, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, со површина 27 м²,

- зграда бр.41, намена на зграда Б4-10, влез 1, кат ПО, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, со површина 84 м²,

- зграда бр.41, намена на зграда Б4-10, влез 1, кат ПО, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со површина 572 м²,

- зграда бр.41, намена на зграда Б4-10, влез 1, кат ПО, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ЛФ, со површина 5 м²,

- зграда бр.41, намена на зграда Б4-10, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, со површина 13 м²,

- зграда бр.41, намена на зграда Б4-10, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со површина 646 м²,

- зграда бр.41, намена на зграда Б4-10, влез 2, кат ПО, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, со површина 12 м²,

- зграда бр.41, намена на зграда Б4-10, влез 2, кат ПО, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ЛФ, со површина 5 м²,

- зграда бр.41, намена на зграда Б4-10, влез 2, кат ПО, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со површина 645 м²,

- зграда бр.41, намена на зграда Б4-10, влез 2, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со површина 658 м²,

- зграда бр.41, намена на зграда Б4-10, влез 2, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, со површина 13 м²,

- зграда бр.44, намена на зграда Б4-10, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со површина 307 м².

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-10639/1
1 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3905.

Врз основа на член 37 став (2) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 61/16, 172/16, 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.124/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 декември 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИКОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФНИКОТ ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ И УВИД НА ПОДАТОЦИТЕ ОД ГЕОДЕТСКО-КАТАСТАРСКИОТ ИНФОРМАЦИОНЕН СИСТЕМ

1. Со оваа одлука се дава согласност на Тарифникот за изменување и дополнување на Тарифникот за висина на надоместокот за користење и увид на податоците од Геодетско-катастарскиот информациона систем, донесен од Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности заведен под број 0101-14737/1 од 30 ноември 2020 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-10770/1
1 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3906.

Врз основа на член 100 и 101 став (2) од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/2015), а во врска со член 11 од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 декември 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНА ПОМОШ, БР.08-2909/12 ОД 28.10.2019 ГОДИНА, СКЛУЧЕН ПОМЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, КАКО ДАВАТЕЛ НА ДРЖАВНАТА ПОМОШ И ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА И ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ТЕ-ТО АД СКОПЈЕ, КАКО КОРИСНИК НА ДРЖАВНАТА ПОМОШ

1. Со оваа одлука Договорот за доделување на државна помош, Бр.08-2909/12 од 28.10.2019 година, склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија, како давател на државната помош и Друштвото

за производство на електрична и топлинска енергија ТЕ-ТО АД СКОПЈЕ, како корисник на државната помош, еднострано се раскинува од страна на давателот на државната помош.

2. Против оваа одлука може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија, во рок од 30 дена сметано од денот на прием на одлуката.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен весник на Република Северна Македонија.

Бр. 44-11524/1 Претседател на Владата
1 декември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје Зоран Заев, с.р.

3907.

Врз основа на член 100 и 101 став (2) од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/2015), а во врска со член 11 од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 декември 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА АНЕКС НА ДОГОВОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНА ПОМОШ, БР.08-2909/21 ОД 6.12.2019 ГОДИНА, СКЛУЧЕН ПОМЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, КАКО ДАВАТЕЛ НА ДРЖАВНАТА ПОМОШ И ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА И ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ТЕ-ТО АД СКОПЈЕ, КАКО КОРИСНИК НА ДРЖАВНАТА ПОМОШ

1. Со оваа одлука Анекс на Договорот за доделување на државна помош, Бр.08-2909/21 од 6.12.2019 година, склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија, како давател на државната помош и Друштвото за производство на електрична и топлинска енергија ТЕ-ТО АД СКОПЈЕ, како корисник на државната помош, еднострано се раскинува од страна на давателот на државната помош.

2. Против оваа одлука може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија, во рок од 30 дена сметано од денот на прием на одлуката.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-11524/2 Претседател на Владата
1 декември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје Зоран Заев, с.р.

3908.

Врз основа на член 5 алинеја 1 од Законот за Геолошкиот завод на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 41/14, 61/16 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 декември 2020 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСНОВНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА ЗА 2020 ГОДИНА

I

Во Програмата за основни геолошки истражувања за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 277/19), делот III во воведната реченица по зборовите „земјина кора“ се става записка и се додаваат зборовите: „како и оценка на геотермалниот потенцијал“.

Табелата се менува и гласи:

Ред. број	Опис	Износ (денари)
1.	Изработка на Основна хидрогеолошка карта во размер 1 : 100 000, лист Качаник (III/1 фаза на реализација)	1.200.000
2.	Проект за основни геолошки истражувања на геотермалниот потенцијал во Република Северна Македонија	не се потребни средства

II

Делот IV се менува и гласи:

„Изработката на Основна хидрогеолошка карта во размер 1 : 100 000, лист Качаник (III/1 фаза на реализација) ќе се врши врз основа на склучен договор со изведувач кој ќе се избере по објавување на јавен повик и спроведена постапка за доделување на договор за јавна набавка на услуги. Со најповолниот понудувач Геолошки завод на Република Северна Македонија ќе склучи договор за јавна набавка.

Проектот за основни геолошки истражувања на геотермалниот потенцијал во Република Северна Македонија ќе се врши самостојно и во целост од страна на Геолошкиот завод на Република Северна Македонија.“

III

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-10965/1
1 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3909.

Врз основа на член 16 став (2) и став (3) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16 и 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19, 153/19, 180/19 и 275/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 декември 2020 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА
ТУБЕРКУЛОЗАТА КАЈ НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ЗА 2020 ГОДИНА**

1. Во Програмата за превентивни мерки за спречување на туберкулозата кај населението во Република Северна Македонија за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.278/19 и 166/20), во делот IV. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА, точката 13 се брише, а точките 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31, стануваат точки 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30.

Во делот VI. ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА, Табелата 1. Финансиски средства за реализација на програмата, се заменува со нова табела, која гласи:

Бр.	Активност	Извршител	Индикатор	Единечна цена во денари	Вкупен износ во денари
1.1.	Активно пронаоѓање на случаи на туберкулоза кај ризични групи со селективна радиофотографија	ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза	1700	317,00	538.900,00
1.2.	Дообработка на сомнителни ртг наоди:	ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза	100	2.900,00	290.000,00
2.	Трошоци за скрининг на сомнителни за туберкулоза (партиципација)	ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза, ЈЗУ Институт за белодробни заболувања кај децата- Козле, другите стационари и диспанзерите за белодробни заболувања и туберкулоза		120.000,00	120.000,00
3.	Мониторинг - евалуација и стручно-методолошка помош на здравствените установи кои спроведуваат превенција, дијагноза и лекување на болните од туберкулоза	ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза	40	4.700,00	188.000,00
4.	Исплата на патни трошоци за болните од туберкулоза и лицата кои биле во контакт со нив и кои се јавиле на контролен преглед во ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза-Скопје и ЈЗУ Институт по белодробни заболувања кај децата-Козле	ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза и ЈЗУ Институт за белодробни заболувања кај децата- Козле	90 болни и 200 лица од контакт	140.000,00	140.000,00
5.	Работилница за туберкулоза за специјалисти со акредитација	ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза	1	66.000,00	66.000,00

6.	Работилница за туберкулоза за медицински сестри	ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза	1	48.000,00	48.000,00
7.	Работилница за туберкулоза за доктори од примарната здравствена заштита со акредитација	ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза	1	48.000,00	48.000,00
8.	Работилница за туберкулоза на медицински и немедицински кадри од казнено-поправни установи и психијатриски болници	ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза	1	24.000,00	24.000,00
9.	Работилница за практичен пристап кон болестите на респираторниот систем наменета за специјалисти и доктори од општа пракса со акредитација	ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза	1	36.000,00	36.000,00
10.	Доброволно доверливо советување и ХИВ тестирање на лица болни од туберкулоза	ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза, диспанзерите и стационарите.	120	240,00	28.800,00
11.	Работилница за БЦГ имунизација, манту тест и лекување на латентна туберкулозна инфекција	ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза	1	36.000,00	36.000,00
12.	ДОТ активности	ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза, сите стационари и диспанзери Избрани лекари поливалентна патронажа	100	1.000,00	100.000,00
13.	Набавка на медицинска опрема	ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза		3.276.152,00	3.276.152,00
14.	Набавка на медицински потрошен материјал хранителни подлоги Bactec Migit 960 BBI, кит суплемент и калибратори компатибилни за Bactec Migit 960	ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза	3000	476,086	1.428.258,00
15.	Набавка на имунохроматографски тест за идентификација Mucobacterium tuberculosis на ниво на специес од култура компатибилен на Capilia TB	ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза	100	840,00	84.000,00
16.	Набавка на тестови за симултана детекција на туберкулоза и резистенција на рифампицин компатибилен на Xpert MTB/Rif „или еквивалент“	ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза	500	2832,00	1.416.000,00
17.	Набавка на Elisa test кит за одредување на туберкулозна инфекција	ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза	500	2.335,22	1.167.610,00
18.	Набавка на антитуберкулотиди од прва линија за лекување нановорегистрираните случаи на туберкулоза	ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза		1.463.532,00	1.463.532,00

19.	Набавка на антитуберкулотиди од втора линија за лекување на болни со резистентни форми на туберкулоза	ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза		600.000,00	600.000,00
20.	Набавка на лекови за купирање на нус ефектите од антитуберкулотската терапија	ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза		94.414,00	94.414,00
21.	Набавка на РТГ филмови	ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза		67.437,00	67.437,00
22.	Набавка на медицински потрошен материјал и лабораториски материјал	ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза		57.156,00	57.156,00
23.	Обезбедување на лична опрема за контрола на инфекција-Набавка на респиратори	ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза		63.720,00	63.720,00
24.	Обезбедување на лична опрема за контрола на инфекција-маски	ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза		82.000,00	82.000,00
25.	Обезбедување на лична опрема за контрола на инфекција-ракавици	ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза		82.865,00	82.865,00
26.	Набавка на услуги за ДДД	ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза	2	12.000,00	24.000,00
27.	Одржување и надградба на софтверот за електронска обработка на податоците за ТБ пациенти во РСМ	ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза	4	30.000,00	120.000,00
28.	Подготовка на материјали и организирање на активности од програмата	ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза	4	20.000,00	80.000,00
29.	Набавка на прехранбени и хигиенски пакети за болните од туберкулоза	ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза	700	1.359.156,00	1.359.156,00
30.	Координација и мониторинг на дистрибуција на пакети	ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза	4	10.000,00	40.000,00
Вкупно					13.170.000,00

Ставот 3 се менува и гласи:

„Извор на средства за реализирање на планираните активности во оваа програма е Буџетот на Република Северна Македонија, во висина од 13.170.000,00 денари, од кои 8.670.000,00 денари од основен буџет и 4.500.000,00 денари од сопствени средства на Министерството за здравство“.

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-11007/1
1 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

3910.

Врз основа на член 126 став 2 и член 171 став 6, а во врска со член 111 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19, 146/19и 275/19), министерот за труд и социјална политика донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА ЗГРИЖУВАЧКО СЕМЕЈСТВО, ВИДОТ И БРОЈОТ НА КОРИСНИЦИТЕ КОИ МОЖАТ ДА СЕ СМЕСТАТ ВО ЕДНО ЗГРИЖУВАЧКО СЕМЕЈСТВО, СТАНДАРДИТЕ ЗА ДАВАЊЕ НА УСЛУГАТА ЗГРИЖУВАЊЕ, НОРМАТИВИТЕ И СТАНДАРДИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА НА ЦЕНТАРОТ ЗА ПОДДРШКА НА ЗГРИЖУВАЧКИ СЕМЕЈСТВА, ЗА ПРОСТОР, СРЕДСТВА, КАДРИ И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЗГРИЖУВАЧКИТЕ СЕМЕЈСТВА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат поблиските критериуми за избор на згрижувачко семејство, видот и бројот на корисниците кои можат да се сместат во едно згрижувачко семејство, стандардите за давање на услугата згрижување, нормативите и стандардите за вршење на дејноста на центарот за поддршка на згрижувачки семејства, за простор, средства, кадри и начинот на водење на евиденција и потребната документација за згрижувачките семејства.

1. ПОБЛИСКИ КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА ЗГРИЖУВАЧКО СЕМЕЈСТВО, ВИД И БРОЈ НА КОРИСНИЦИ КОИ МОЖАТ ДА СЕ СМЕСТАТ ВО ЕДНО ЗГРИЖУВАЧКО СЕМЕЈСТВО И СТАНДАРДИ ЗА ДАВАЊЕ НА УСЛУГАТА ЗГРИЖУВАЊЕ

Цел на згрижување во семејство

Член 2

Згрижување во семејство опфаќа основна заштита и 24-часовна грижа за деца и возрасни лица кои немаат свое семејство или немаат услови за живот во сопственото семејство.

Поблиски критериуми за избор на згрижувачко семејство

Член 3

Поблиски критериуми за избор на згрижувачко семејство се:

- возраст,
- здравствена состојба,
- подобност,

- материјални услови,
- станбени услови и
- обука на згрижувачите.

Згрижувач може да биде само лице кое е полнолетно. Разликата во возраста меѓу згрижувачот и сместеното лице треба да е најмалку 18 и најмногу 50 години. По исклучок, определената разлика во возраста меѓу згрижувачот и сместеното лице не се однесува до колку детето е сместено во роднинско згрижувачко семејство или до колку тоа е во интерес на детето, односно возрастното лице.

При изборот на згрижувачко семејство се зема во предвид општата здравствена состојба на подносителот на барањето и на сите членови на семејството.

При изборот на згрижувачкото семејство подобноста на подносителот на барањето и на сите членови на семејството се утврдува од страна на Центарот за поддршка на згрижувачки семејства, кој за тоа доставува извештај до надлежниот центар за социјална работа.

При изборот на згрижувачкото семејство се земаат во предвид приходите на семејството, кои се остварени по сите основи во последните три месеци пред поднесување на барањето и кои треба да се поголеми од утврдениот износ на правото на гарантиран минимален приход.

Станбениот простор и опремата во згрижувачкото семејство треба да одговара на просечна опременост на стан на семејство, согласно бројот на членовите во семејството.

Подготовката, проценката и обуката на згрижувачкото семејство се спроведува од страна на Центарот за поддршка на згрижувачки семејства.

Член 4

Згрижувачките семејства заради давање на услугата специјализирано згрижување, добиваат специјализирана обука за згрижување на:

- дете жртва на семејно насилство,
- дете во ризик,
- дете во судир со законот,
- дете или лице со попреченост.

Згрижувачките семејства заради давање на услугата роднинско згрижување добиваат обука, поддршка и надзор како и згрижувачките семејства кои ја даваат услугата општо згрижување.

Вид и број на корисници кои можат да се сместат во едно згрижувачко семејство

Член 5

Видот и бројот на корисниците кои можат да се сместат во едно згрижувачко семејство, зависи од индивидуалните потреби на корисникот, неговата возраст и потребите за згрижување, условите и можностите за грижа во згрижувачкото семејство.

Во едно згрижувачко семејство може да бидат згрижени најмногу:

- пет деца без родители или родителска грижа,
- едно дете во ризик,
- едно дете во судир со законот,
- едно дете жртва на семејно насилство,
- две деца или лица со попреченост или
- три стари лица.

По исклучок од став 2 алинеи 2, 3, 4 и 5 на овој член, во едно згрижувачко семејство можат да бидат сместени најмногу пет лица, ако истите се браќа и сестри.

Стандарди за давање на услугата згрижување

Член 6

Центарот за социјална работа го сместува лицето во згрижувачко семејство како мерка на заштита кога тоа е во негов најдобар интерес.

Сместувањето на лицето во згрижувачко семејство е во најдобар интерес на лицето доколку е во согласност со неговите потреби за безбедна средина, емоционален и социјален развој, здравствена заштита, воспитување и образование, придонесува за надминување на пречките во развојот на лицето и обезбедува континуитет на односите со семејството на потекло и други лица важни за лицето.

Член 7

За остварување на најдобриот интерес на лицето сместено во згрижувачко семејство, се применуваат следниве стандарди:

1) изборот на згрижувачко семејство се прави во согласност со желбите и ставовите на лицето и во согласност со неговата возраст и можноста да го изрази своето мислење;

2) изборот на згрижувачко семејство се прави од кругот на роднините или од згрижувачки семејства кои ги исполнуваат условите за згрижување во согласност со овој правилник;

3) изборот на згрижувачко семејство се прави првенствено во средината на потеклото на лицето;

4) браќа и сестри се сместуваат во исто згрижувачко семејство доколку постои можност за тоа;

5) лицето кое се згрижува се подготвува за сместување во згрижувачко семејство, враќање во биолошко семејство, промена на обликот на заштита и социјална интеграција или осамостојување;

6) развојот на лицето во згрижувачкото семејство се следи континуирано преку увид во згрижувачко семејство, најмалку еднаш квартално, а поинтензивно за време на периодот на прилагодување на лицето во згрижувачко семејство;

7) за лицето кое се згрижува, Центарот за поддршка на згрижувачки семејства, изработува план за поддршка на корисникот и мерки за заштита на корисникот во згрижувачко семејство, чие спроведување се проверува двапати годишно;

8) на лицето и на згрижувачкото семејство им се обезбедуваат различни видови поддршка во согласност со нивните потреби;

9) проверка на подобноста на згрижувачкото семејство се спроведува еднаш годишно, а во кризни ситуации веднаш по промената што предизвика криза;

10) подготовката, проценката и обуката на згрижувачкото семејство се врши во согласност со програма одобрена од Комисијата за одобрување на програми за континуирана професионална едукација;

11) континуирани обуки за згрижувачките семејства, се спроведуваат во траење од најмалку 10 часа годишно, со цел зајакнување на компетенциите за згрижување;

12) континуирани обуки се спроведуваат за стручните работници во Центарот за поддршка на згрижувачки семејства најмалку еднаш годишно, во траење од 10 часа, со цел зајакнување на професионалните компетенции.

Стандарди во однос на просторот и опремата во згрижувачкото семејство

Член 8

Станбениот простор на сместеното лице треба да овозможи заеднички живот со лицето како со рамноправен член на згрижувачкото семејство.

Станбениот простор на згрижувачкото семејство треба да се наоѓа во населено место или во негова близина, со приклучок на електрична и телефонска инсталација, водоводна и канализациона мрежа.

Структурата и површината на станбениот простор треба да ги задоволи потребите на сите членови на семејството и треба да има: соба за дневен престој, простор за спиење, бања, кујна и трпезарија.

Член 9

Просторот за лицето во згрижувачко семејство треба:

1) да има посебна просторија или да сподели просторија со друго згрижено лице, која има најмалку 5 м² површина по лице;

2) да има посебен кревет за лице, во согласност со возраста и потребите на лицето;

3) да има грејни тела;

4) за лице со попреченост да е прилагоден на неговите потреби во однос на пристапот, креветите, опремата, потрошен материјал и друго;

5) да биде опремен во согласност со неговата возраст, специфични потреби и интереси на лицето, со негово активно учество во опремувањето.

Стандарди за задоволување на потребите на лицето**Член 10**

Згрижувачкото семејство на сместеното лице му обезбедува соодветна исхрана, во зависност од неговата возраст, здравје и потреби.

Член 11

Згрижувачкото семејство се грижи за здравјето на лицето преку:

- 1) редовно вакцинирање;
- 2) редовни проверки на здравјето на лицето со периодични прегледи кај соодветниот лекар и стоматолог;
- 3) обезбедуваат редовни проверки на здравјето на лицето со здравствени проблеми кај соодветен специјалист лекар и соодветни здравствени третмани и рехабилитација;
- 4) обезбедување на потребните лекови за третман на лицето и ортопедски помагала;
- 5) обезбедување соодветна грижа за лицето за време на болест.

Здравствената заштита по однос на дополнителни специјалистички здравствени прегледи и испитувања на лицето, згрижувачот ја обезбедува во соработка со стручниот работник од Центарот за социјална работа, а на товар на Центарот.

Член 12

Згрижувачкото семејство треба да обезбеди облека и обувки за сместеното лице, во согласност со возраста на лицето и со негово учество во изборот. Згрижувачкото семејство за сместеното лице треба да обезбеди предмети за лична употреба - лична хигиена во согласност со возраста и полот.

Член 13

Лицето во згрижувачко семејство, во согласност со возраста и потребите, треба да ги има сите услови за да ги задоволи воспитно-образовните потреби, како и потребите од областа на културните, забавните и спортско-рекреативните активности.

Стандарди за процесот на згрижување**Член 14**

Заради згрижување на лице во згрижувачко семејство, од страна на Центарот за социјална работа се преземаат следните работи:

- 1) обезбедување потребна документација за лицето кое треба да се згрижи;
- 2) изготвување проценка на потребата на лицето за згрижување;
- 3) изготвување план за индивидуална работа со корисник;
- 4) склучување договор со згрижувачот за згрижување на лице и

5) донесување решение за сместување на лице во згрижувачко семејство.

Од страна на Центарот за социјална работа се доставува личната и стручната документација за лицето кое треба да се згрижи до Центарот за поддршка на згрижувачки семејства.

Член 15

Заради згрижување на лице во згрижувачко семејство, од страна на Центарот за поддршка на згрижувачки семејства се преземаат следните работи:

1) вршење популаризирање на згрижувањето, дефинирање на потребите за згрижување и информирање на кандидатите за згрижувањето;

2) вршење проценка на општата подобност на потенцијалните згрижувачи преку интервју и увид во домот и изготвување извештај со мислење за општата подобност на потенцијалните згрижувачи;

3) спроведување на Програмата за подготовка, проценка и обука на потенцијалните згрижувачи одобрена од Комисијата за одобрување програми за континуирана професионална едукација и издавање на сертификат за помината обука на потенцијалните згрижувачите;

4) вршење редовна проверка на подобноста на згрижувачкото семејство на годишно ниво и интервентна проверка веднаш по промена што предизвикува криза;

5) следење на постигнувањето на целта на згрижување и изготвување на извештај за грижата на лицето сместено во згрижувачко семејство;

6) давање поддршка и вршење увид во згрижувачкото семејство за што изготвува извештај од увид во згрижувачкото семејство;

7) подготвување информативни и едукативни материјали и спроведување едукативни и други активности за јакнење на корисникот и развој на згрижувачките семејства;

8) изработка на програма за едукација на стручните работници во Центарот за поддршка на згрижувачки семејства со цел јакнење на нивните професионални компетенции и учество во континуирани обуки најмалку еднаш годишно, во траење од 10 часа;

9) координирање на мрежата за поддршка и соработка со институциите кои се значајни за задоволување на потребите на лицата, како и со граѓанските организации;

10) спроведување на други активности за унапредување и развој на згрижувачките семејства и заштитата на лицата.

Член 16

Од страна на Центарот за социјална работа во соработка со Центарот за поддршка на згрижувачки семејства севрши:

1) избор на згрижувачко семејство за лицето кое треба да се смести;

2) подготовка на лицето и на згрижувачкото семејство за сместување на лицето во згрижувачкото семејство;

3) изработка и усвојување на план за поддршка на корисникот во згрижувачко семејство;

4) подготвување на лицето за враќање во биолошко семејство, промена на обликот на заштита или осамостојување.

Член 17

Потребата за згрижување на лицето се утврдува од страна на Центарот за социјална работа преку проценка на:

1) условите во кои живее лицето и степенот на изложеност на ризик;

2) индивидуалните карактеристики и потреби на лицето.

Член 18

Проценката на условите во кои живее лицето вклучува:

1) потенцијали и ризици на семејството за развој на лицето и можности за поддршка на семејството за надминување на кризни ситуации и јакнење на родителските потенцијали;

2) способности и можности на родителите, роднините или други лица за задоволување на потребите на лицето во однос на примарната здравствена заштита и здравје, безбедност, воспитување, образование, интелектуален, социјален и емоционален развој, зрелост и независност на лицето, во согласност со возраста и индивидуални потенцијали на лицето;

3) постоење основни средства за задоволување на потребите на лицето;

4) структурата на згрижувачкото семејство и неговата интеграција во социјалното опкружување;

5) социо-економски услови во кои живее семејството на лицето;

6) планирање на должината на престој во згрижувачко семејство на лицето и можностите за враќање во биолошкото семејство.

Член 19

Индивидуалните карактеристики и потреби на лицето се проценуваат во однос на:

1) личните карактеристики на лицето и развојни потреби-физички и емоционален развој, здравствена состојба на лицето, однесување, идентитет, вклученост во општеството, вештини на лицето и специфични потреби поврзани со неговиот развој и севкупните развојни потенцијали на лицето;

2) претходните искуства во развојот, последиците и потребите на лицето во однос на тие искуства;

3) воспитувањето и образованието на лицето, неговите интереси, достигнувања и недостатоци.

Стандарди за избор на згрижувачко семејство за лицето

Член 20

Центарот за социјална работа во соработка со Центарот за поддршка на згрижувачки семејства го прави изборот на згрижувачко семејство за лицето кое треба да се згрижи, преку анализа на индивидуалните карактеристики на лицето и неговите потреби и карактеристиките на згрижувачкото семејство и избира згрижувачко семејство што може најдобро да ги задоволи потребите на лицето додека има потреба за згрижување.

Изборот на згрижувачко семејство се прави на територијата каде живее лицето или во непосредна близина.

Ако изборот на згрижувачко семејство не може да се направи на територијата каде живее лицето или е во најдобар интерес на лицето да биде сместено во семејство надвор од местото каде што живее, изборот на згрижувачкото семејство се прави надвор од местото на живеење на лицето.

Член 21

При избор на згрижувачко семејство, се вршат консултации со стручните работници на Центарот за поддршка на згрижувачки семејства, родители и старатели, како и со лицето согласно неговата возраст и можноста да го изрази своето мислење.

Член 22

При избор на соодветно згрижувачко семејство, потребно е згрижувачкото семејство да:

1) одговара на целите на заштитата на децата, според нејзините тековни и долгорочни потреби;

2) ги исполнува барањата во однос на возрасната разлика помеѓу лицето и згрижувачот;

3) ги исполнува стандардите утврдени со овој правилник во однос на просторот и опремата за лицето;

4) живее во околина што има соодветни ресурси за задоволување на развојните и специфичните потреби на лицето;

5) живее во околина што овозможува зачувување на воспоставените односи на лицето со роднини и други блиски лица;

6) обезбеди грижа и зачувување на личниот, семејниот и националниот идентитет на лицето;

7) одговара на потребите на лицето во согласност со етничкото потекло, возраст, пол, едукативни и други потреби;

8) има посебен капацитет и мотивација да ги задоволи потребите на дете кое има сериозни здравствени или пречки во развојот.

Стандарди за заштита на лицето во згрижувачко семејство**Член 23**

Планирањето на услуги и мерки за заштита на лицето во згрижувачко семејство вклучува дефинирање на индивидуалните потреби на лицето и згрижувачкото семејство, поттик за реализирање на потенцијалот на лицето, како и утврдување и прецизирање на сите активности и интервенции за решавање на можни проблеми со кои се соочуваат лицето и згрижувачкото семејство, со цел нивно навремено надминување и создавање услови за оптимален развој на лицето.

Врз основа на планот за индивидуална работа со корисник и во соработка со Центарот за социјална работа од страна на Центарот за поддршка на згрижувачки семејства се донесува план за поддршка на корисникот и мерки за заштита на корисникот во згрижувачко семејство.

Член 24

Покрај стручните работници од Центарот за социјална работа и Центарот за поддршка на згрижувачки семејства, во подготовката на планот за поддршка на корисникот и мерки за заштита на корисникот во згрижувачко семејство се вклучуваат и:

- 1) лицето кое е во згрижувачко семејство, во согласност со неговата возраст и когнитивниот капацитет;
- 2) биолошките родители на лицето, другите членови на семејството;
- 3) старателот на лицето, поранешните згрижувачи и други значајни лица во животот на лицето;
- 4) претставници на други институции релевантни за задоволување на потребите на лицето.

Член 25

Планот за индивидуална работа со корисник треба да ги опфати следниве области:

- 1) подготовка на лицето и згрижувачкото семејство;
- 2) взаемно прилагодување на лицето и на згрижувачкото семејство;
- 3) јакнење на биолошкото семејство и обезбедување на континуитет во односите;
- 4) подготовка за напуштање на заштитата.

Подготовка на лицето и згрижувачкото семејство опфаќа:

- 1) активности за подготовка на лицето и згрижувачкото семејство, кои вклучуваат информирање на лицето за избраното згрижувачко семејство, обезбедување на информации за семејството со цел да се подготви за запознавање со семејството и изразување на мислењето на лицето, определување на местото на контакт и следење и проценка;

- 2) активности насочени кон подготовка на околината од која лицето го напушта и подготвува околината во која доаѓа;

- 3) лица кои ќе учествуваат во спроведувањето на подготовките, лица кои ќе ги следат средбите на лицето и згрижувачкото семејство и ќе го известуваат надлежниот Центар за социјална работа за резултатите од подготовката и лицата кои ќе реализираат премин на лицето во згрижувачкото семејство;

- 4) активности за обезбедување на потребната документација за лицето и соодветна опрема и потребните материјални ресурси.

Заемно прилагодување на лицето и на згрижувачкото семејство опфаќа:

- 1) активности за поддршка на лицето и згрижувачкото семејство во периодот на прилагодување поврзани со информации и помош при прилагодување едни на други, воспоставување меѓусебна доверба и прифаќање и интегрирање на лицето во семејната средина;

- 2) лица кои ќе поддржат и следат взаемно прилагодување;

- 3) динамика на увиди и проценка на резултатите од заштитата на лицата;

- 4) известување до Центарот за социјална работа за резултатите од взаемно прилагодување на лицето и членовите на згрижувачкото семејство.

Јакнење на биолошкото семејство за преземање на грижата за лицето предвидува активности, и тоа:

- 1) активности за јакнење на родителските компетенции;

- 2) активности за унапредување на животните услови во семејството;

- 3) активности за зајакнување на животните вештини на родителите и други членови на семејството;

- 4) активности за зајакнување на социјалните вештини на родителите и други членови на семејството;

- 5) активности за зајакнување на професионалните вештини на родителите за вработување и финансиска одржливост на семејството;

- 6) активности за поддршка на процесот на вработување.

Подготовката на лицето во згрижувачко семејство за напуштање на заштитата се однесува на:

- 1) стекнатите социјални вештини на личноста и степенот на независност за независен живот;

- 2) областите на живот во кои се препознаваат слабостите и недоволната независност на личноста и услугите потребни за подготовка на независен живот;

- 3) плановите на личноста во однос на вработување, домување, почетни средства за започнување на независен живот и услуги за поддршка и помош при спроведување на планови;

- 4) лицата одговорни за спроведување на планот, потребни средства и рокови за реализација на планираните активности.

Член 26

Планот за поддршка на корисникот и мерки за заштита на корисникот во згрижувачко семејство се подготвува врз основа на следниве информации и податоци:

1) лични информации за лицето, семејството на потекло, карактеристиките на лицето, неговите јаки страни и ризици и услугите потребни за оптимален развој на лицето;

2) податоци за здравјето на лицето, здравствените установи во кои тој се лекува, тековните терапии и третмани, имунизацијата и услугите потребни за зачувување и подобрување на здравјето на лицето;

3) информации за воспитување и образование на лицето, неуспеси, како и услуги за постигнување на воспитно-образовни достигнувања во согласност со потенцијалот на лицето;

4) информации за психолошкиот развој на лицето, особено емоционалните и социјалните и услугите потребни за надминување на тешкотиите и проблемите со развојот на лицето;

5) информации за искуството на запоставување и злоупотреба и услуги потребни за надминување на последиците од ваквото искуство;

6) форми на поддршка на лицето и згрижувачкото семејство за негување на идентитетот на лицето и како да се одржи контакт со семејството на потекло и други значајни лица во животот на лицето;

7) лица одговорни за спроведување на планот за поддршка на корисникот и мерки за заштита на корисникот во згрижувачко семејство, со јасно дефинирани рокови, како и рокови за проценка на резултатите.

Стандарди за следење и проценка на работата на згрижувачкото семејство

Член 27

Следење и проценка во згрижувачкото семејство е збир на континуирани активности за проценка на целта на згрижување, со оглед на тековните потреби и промени во згрижувачкото семејство со цел реализирање на планот за поддршка на корисникот и мерки за заштита на корисникот во згрижувачко семејство, односно утврдување на степенот на задоволување на потребите на лицето од страна на згрижувачкото семејство.

Следењето на функционирањето на згрижувачкото семејство има за цел да му обезбеди на лицето во згрижувачкото семејство доволно стимулативни услови што ќе го поддржат неговиот развој во согласност со неговите индивидуални потреби и потенцијали.

Член 28

Стручните работници од Центарот за поддршка на згрижувачки семејства го следат постигнувањето на целта на згрижување и исполнување на стандардите за заштита на лицето во згрижувачкото семејство преку:

1) преглед на условите за живеење на лицето за време на посетата на згрижувачкото семејство, еднаш неделно за време на периодот на взаемно прилагодување и за време на згрижувањето најмалку еднаш квартално;

2) разговор со згрижувачите и други членови на згрижувачкото семејство;

3) посебно интервју со лицето за згрижување и непосреден увид во состојбите во кои живее лицето;

4) контакти со лицето по телефон и состаноци во просториите на Центарот за поддршка на згрижувачки семејства или на друго место;

5) собирање релевантни информации од други институции чии услуги ги користи лицето и згрижувачкото семејство;

6) состаноци во училиштето каде учи детето;

7) контакти со други лица кои се значајни за лицето.

Член 29

За време на следењето на згрижувачкото семејство и увидот во исполнувањето на стандардите за заштита на лицето во згрижувачкото семејство, стручниот работник од Центарот за поддршка на згрижувачки семејства врши проценка на задоволување на потребите на лицето во врска со:

1) сигурноста и безбедноста на лицето во згрижувачкото семејство;

2) здравјето на лицето;

3) емоционалниот развој на лицето и степенот на интеграција во згрижувачкото семејство;

4) воспитување и едукација на лицето;

5) социјално однесување на лицето и интеграција во социјалното окружување;

6) негување на идентитетот на лицето и одржување на врски со семејството на потекло и значајни лица;

7) независност на лицето и развој на животни вештини;

8) остварување на правата на лицето.

Член 30

Средствата наменети за поддршка на лицето се трошат за:

1) опремување и уредување на просторот за лицето;

2) обезбедување на здравствена заштита и правилна исхрана на лицето;

3) набавка на облека, обувки, производи за лична хигиена и задоволување на личните потреби;

4) обезбедување учебници и училишни материјали;

5) учество на лицето во екскурзии, рекреативно учење и закрепнување, дипломирање и други права;

6) џепарлак за лицето;

7) остварување на други потреби на лицето.

Член 31

Поддршката на лицето и на згрижувачкото семејство е континуирана активност која директно одговара на утврдените потреби на лицето и на згрижувачкото

семејство, со цел исполнување на задачите на планот за заштита на лицата, зајакнување на компетенциите на згрижувачкото семејство и задоволување на специфичните потреби на лицето.

Поддршката се заснова на принципите на почитување на мислењата на лицето, биолошките членови на семејството, членовите на згрижувачкото семејство, односно реализирање на соработка помеѓу стручните лица и згрижувачите и заедничката одговорност за развојот на лицето.

Поддршката вклучува:

- 1) советодавни услуги;
- 2) материјална поддршка;
- 3) психо-социјална поддршка;
- 4) едукативни програми за подобрување на компетенциите на згрижувачите за поддршка на развојот на децата;
- 5) индивидуална поддршка за лицето и згрижувачкото семејство и работа за надминување на проблемите;
- 6) координирање на мрежата за социјална поддршка за деца и згрижувачки семејства;
- 7) други форми на поддршка според потребите на лицето и на згрижувачкото семејство.

Член 32

Стручниот работник од Центарот за поддршка на згрижувачки семејства ја интензивира својата поддршка во кризни ситуации и/или во период на подготовка на детето за училиште, избор на средно училиште, како и во периодот на осамостојување на лицето.

Стручниот работник за згрижување обезбедува посебна поддршка на семејствата кои згрижуваат деца во ризик, децата со посебни таленти и лица со попреченост.

II. НОРМАТИВИ И СТАНДАРДИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА НА ЦЕНТАРОТ ЗА ПОДДРШКА НА ЗГРИЖУВАЧКИ СЕМЕЈСТВА

Локација

Член 33

Центарот за поддршка на згрижувачки семејства треба да е сместен во населено место или во близина на населено место со развиени сообраќајни врски и друга инфраструктура.

Објектот треба да биде приклучен на електрична, водоводна и канализациска мрежа и да има приклучено телефонска линија со интернет. Ако истата не е целосно воспоставена, центарот ја обезбедува од своја страна.

Пристапот до и во објектот треба да биде поплочен, асфалтиран и без архитектонски бариери, прилагоден за непречено движење на лицата.

Простор и опрема

Член 34

Центарот за поддршка на згрижувачки семејства треба да има: простории за стручна работа со згрижувачките семејства, згрижените лица и нивните семејства (просторија за групна работа од најмалку 20 м² и просторија за индивидуална работа), простории за комуникација (влез и ходници), санитарно-хигиенски простории обложени со керамички плочки со претпростор за миене раце (мијалник) и по еден санитарен јазол, одделно за машки и женски лица и административна просторија димензионирана од најмалку 5 м².

Член 35

Центарот за поддршка на згрижувачки семејства треба да има опрема изработена од материјал лесен за одржување, и тоа:

- просторијата за групна работа со згрижувачките семејства, згрижените лица и нивните семејства се опремува со маса, столчиња, проектор или ТВ приемник, сидна табла за маркери, флип-табла и друга нагледна опрема;
- просторијата за индивидуална работа со згрижувачките семејства, згрижените лица и нивните семејства се опремува со маса, столчиња, флип-табла и друга нагледна опрема;
- административната просторија треба да е опремена со работна маса и столици, компјутер и печатар, административен орман.

Кадри

Член 36

Центарот за поддршка на згрижувачки семејства треба да има:

- раководител;
- стручен работник за поддршка на најмногу 30 згрижувачките семејства, и тоа: социјален работник, психолог, специјален едукатор и рехабилитатор, педагог и логопед со најмалку две години работно искуство во областа на социјалната заштита;
- двајца стручни работници за спроведување на програми за тековна обука и проценка за најмногу 80 згрижувачки семејства, и тоа: социјален работник, психолог, специјален едукатор и рехабилитатор, педагог и логопед со најмалку две години работно искуство во областа на социјалната заштита;
- супервизор на стручна работа, и тоа: социјален работник, психолог, специјален едукатор и рехабилитатор, педагог и логопед со најмалку три години работно искуство во областа на социјалната заштита;
- административен работник;

Доколку постои потреба во Центарот за поддршка на згрижувачки семејства може да има и сметководител, како и лице за чистење на просториите, како вработено лице или ангажирано преку договор за користење услуги.

III. НАЧИН НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА И ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЗГРИЖУВАЧКИТЕ СЕМЕЈСТВА

Член 37

Од страна на Центарот за поддршка на згрижувачките семејства се води евиденција за носителот на згрижувачкото семејство и за згриженото лице во згрижувачкото семејство по писмен и/или електронски пат, која содржи:

- податоци за згрижувачкото семејство: име и презиме, ЕМБГ, датум на раѓање, место на раѓање, пол, образовен статус, работен статус, живеалиште или престој, станбени услови, националност, број на лица во домаќинството, број и вид на сместени лица, од кога е згрижувач и капацитет за колку и какви лица може да се грижи и

- податоци за згриженото лице во згрижувачкото семејство: име и презиме, пол, датум и место на раѓање, ЕМБГ, државјанство, живеалиште или престој, националност, образовен статус, вид степен на попреченост, датум на сметување, носител на згрижувачкото семејство каде е сместено лицето, дали има сместени браќа и сестри.

Потребната документација за водење на евиденцијата од ставот 1 на овој член, може да биде лична и стручна документација.

Лична потребна документација за носителот на згрижувачкото семејство е:

- извод родени/венчани/умрени (копија),
- лична карта на увид,
- доказ за здравствена состојба (копија),
- доказ за материјална состојба на семејството (копија),
- доказ за имот и имотна состојба (копија),
- уверение за неосудуваност,
- уверение дека не му е одземена деловна способност и
- уверение дека не му е одземено родителското право.

Стручна потребна документација за носителот на згрижувачкото семејство е:

- извештај од проценката на згрижувач и
- извештај од увид во згрижувачкото семејството.

Лична потребна документација за згриженото лице во згрижувачкото семејство е:

- извод од матична книга на родени/венчани,
- здравствена легитимација,
- мислење за видот и степенот на попреченост (доколку е лице со попреченост),
- ученичка книшка /свидетелства и

- уверение за државјанство.

Стручна потребна за документација за згриженото лице во згрижувачкото семејство е:

- решение за сместување во згрижувачко семејство, од надлежниот центар за социјална работа,
- решение за ставање под старателство од надлежниот центар за социјална работа,
- наод и мислење на стручен работник /стручен тим,
- план за поддршка на корисник во згрижувачко семејство,
- лист на корисник и
- извештај за грижата на лицето сместено во згрижувачкото семејство.

Преодна и завршна одредба

Член 38

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за поблиските критериумите за избор на згрижувачко семејство, видот и бројот на корисниците кои можат да се сместат во едно згрижувачко семејство и стандардите за давање на услугата според видот на згрижувањето („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 268/19).

Член 39

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 10-7429/1
26 ноември 2020 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Јагода Шахпаска, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

3911.

Врз основа на член 11 став (7), член 12 став (3), член 13 став (7) и член 19 став (4) од Законот за идентификација и регистрација на животните („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/12, 27/14, 149/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И РЕГИСТРАЦИЈА НА ПЧЕЛИТЕ

Член 1

Во Правилникот за начинот и постапката за идентификација и регистрација на пчелите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/14 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 158/20), во член 4, во ставот (5) зборовите „но не подоцна од 1-ви јули“ се бришат.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 02-2285/3
26 ноември 2020 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија
Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

УП1 бр. 12-164/20
30 ноември 2020 година
Скопје

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
3912.**

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и член 42 став (1), точка 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 14 став (1) точка 2) од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/19, 54/19, 214/19, 114/20 и 246/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 30 ноември 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за инвестиции НОРМАК ИНВЕСТМЕНТ ГРОУП АД Тетово му се издава привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „НОРМАК ИНВЕСТМЕНТ ГРОУП“.

2. Привремената лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија е дадена во Прилог, којшто е составен дел на оваа одлука.

3. Друштвото за инвестиции НОРМАК ИНВЕСТМЕНТ ГРОУП АД Тетово треба да ја обезбеди целокупната документација до добивање на лиценца, во која јасно и недвосмислено ќе биде наведено дека во Технолошко индустриската развојна зона може да се гради фотонапонска електроцентрала (одобренија, проекти, извештаи, елаборати, имотни листови), како и да ја извести Регулаторната комисија за енергетика за секоја иницирана постапка во почетна фаза за доделување на државна помош која може да биде доделена според прописите за контрола на државната помош и како шема на помош.

Прилог:

**П Р И В Р Е М Е Н А Л И Ц Е Н Ц А
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. Назив и седиште на носителот на привремена лиценца

Друштво за инвестиции НОРМАК ИНВЕСТМЕНТ ГРОУП АД Тетово, со седиште на ул. Скопски пат бр.1-ТИРЗ/Тетово, Тетово, Република Северна Македонија

2. Енергетската дејност за која се издава привремена лиценца:

Производство на електрична енергија

3. Евидентен број на привремена лиценца: ЕЕ-ПРОИЗ-448-2020

4. Единствен матичен број: 6839614

5. Единствен даночен број: 4028013519788

6. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на привремената лиценца, енергетската дејност производство на електрична енергија ќе ја врши од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „НОРМАК ИНВЕСТМЕНТ ГРОУП“ во рамките на Технолошка индустриска развојна зона Тетово, во Општина Тетово.

7. Право на приклучување и пристап на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на привремената лиценца има право на приклучување и пристап на системот за дистрибуција на електрична енергија заради исполнување на условите за издавање на лиценца за вршење на енергетската

дејност производство на електрична енергија во согласност со Законот за енергетика и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

8. Права, обврски и одговорности на носителот на привремена лиценца

Правата, обврските и одговорностите на носителот на привремената лиценца во врска со вршењето на енергетската дејност, неговото учество на пазарот на електрична енергија, начинот и постапката за доставување на извештаи за финансиското работење и начинот на извршување на дејноста, како и начинот и постапката за доставување на извештаи, информации и други податоци потребни за следење на функционирањето на пазарот на електрична енергија ќе бидат уредени со лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.

9. Производни капацитети со кои ќе се врши енергетската дејност

Енергетската дејност производство на електрична енергија, ќе се врши фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „НОРМАК ИНВЕСТМЕН ГРУП“ со следните технички карактеристики:

а) назив на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ „НОРМАК ИНВЕСТМЕН ГРУП“,

б) вкупна моќност на фотонапонска електроцентрала: 10 MW,

в) проценет животен век на ФЕЦ: 35 години

г) податоци за опрема:

- тип и производител на фотонапонски панели: поликристални, AEG,

- број на фотонапонски панели: 30760

- моќност на фотонапонски панели: 325 W

- податоци за инвертор:

- SMA, моќност 25kW, 400 парчиња

д) годишно сончево зрачење на таа локација: 1.700 kWh/m²

е) очекувано производство на електрична енергија: 16.994.900 kWh.

Нë базë тë ненит 24, параграфи (1), пика 1), нëнпика 17) dhe ненит 42 параграфи (1) пика 1) тë Лигит тë Енергетикëс* ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 96/18 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 96/19) dhe ненит 14 параграфи (1) пика 2) тë Регуллорес сë Лиценцave ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 51/19, 54/19, 214/19, 114/20 dhe 246/20), Komisioni Rregullator i Eнергетикëс dhe i Shërbimeve тë Ujit тë Republikës së Maqedonisë së Veriut, нë seancën e mbajtur më 30 nëntor 2020, miratoi

V E N D I M

TË LËSHIMIT TË LICENCËS SË PËRKOHSHME TË KRYERJES SË VEPRIMTARISË ENERGETIKE, PRODHIM I ENERGISË ELEKTRIKE

1. Shoqërisë së Investimeve "NORMAK INVESTMENT GROUP" SHA Tetovë, i lëshohet licencë e përkohshme e kryerjes së veprimtarisë energjetike, prodhim i energjisë elektrike nga Centrali Elektrik Diellor CED "NORMAK INVESTMENT GROUP".

2. Licenca e përkohshme e kryerjes së veprimtarisë energjetike, prodhim i energjisë elektrike është dhënë në shtojcë, e cila është pjesë përbërëse e këtij vendimi.

3. Shoqëria e Investimeve "NORMAK INVESTMENT GROUP" SHA Tetovë, duhet ta sigurojë dokumentacionin e plotë deri në marrje të licencës, në të cilën qartë do të theksohet se në Zonën Industriale Teknologjike Zhvillimore, mund të ndërtohet central elektrik diellor (miratime, projekte, raportime elaborate, certifikata të pronësisë), si dhe ta njoftojë Komisionin Rregullator të Energjetikës për secilën procedurë të inicuar në fazë fillestare për ndarjen e ndihmës shtetërore, e cila mund të ndahet sipas rregullave të kontrollit të ndihmës shtetërore si dhe skema e ndihmës.

4. Ky vendim hyn në fuqi në datën e miratimit të tij dhe botohet në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut" dhe në faqen e internetit të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Kryetar
i Komisionit Rregullator i
Energjetikës

PA1 nr. 12-164/20
30 nëntor 2020
Shkup

dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës Maqedonisë së Veriut,
Марко Бислимоски, d.v.

Shtojcë:

LICENCË E PËRKOHSHME E KRYERJES SË VEPRIMTARISË ENERGETIKE, PRODHIM I ENERGISË ELEKTRIKE

1. Emri dhe selia e bartësit të licencës së përkohshme:

Shoqëria e Investimeve "NORMAK INVESTMENT GROUP" SHA Tetovë, me seli në rr. Rruga e Shkupit nr. 1-ZITZH/Tetovë, Tetovë, Republika e Maqedonisë së Veriut

2. Veprimtaria energjetike për të cilën lëshohet licenca e përkohshme:

Prodhim i energjisë elektrike

3. Numri evidentues i licencës së përkohshme: EE-ПРОИЗ-448-2020;

4. **Numri amzë:** 6839614

5. **Numri tatimor:** 4028013519788

6. **Lokacioni i kryerjes së veprimtarisë energjetike**

Bartësi i licencës së përkohshme, veprimtarinë energjetike, prodhim të energjisë elektrike do ta kryejë nga Centrali Elektrik Diellor CED "NORMAK INVESTMENT GROUP" në suaza të Zonës Industriale Teknologjike - Zhvillimore Tetovë, komuna e Tetovës.

7. **E drejta për kycje dhe qasje në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike**

Bartësi i licencës së përkohshme ka të drejtë për kycje dhe qasje në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike, për shkak të plotësimit të kushteve të lëshimit të licencës për kryerjen e veprimtarisë energjetike, prodhim të energjisë elektrike, në pajtim me Ligjin e Energjetikës dhe në pajtim me Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike.

8. **Të drejtat, obligimet dhe përgjegjësitë e bartësit të licencës së përkohshme:**

Të drejtat, obligimet dhe përgjegjësitë e bartësit të licencës së përkohshme në lidhje me kryerjen e veprimtarisë energjetike, pjesëmarrjen e tij në tregun e energjisë elektrike, mënyrën dhe procedurën e dërgimit të raporteve të punës finansiare dhe mënyrën e kryerjes së veprimtarisë, si dhe mënyrën dhe procedurën e dërgimit të raporteve, informatave dhe të dhënave të tjera, të nevojshme për ndjekjen e funksionimit të tregut të energjisë elektrike, do të rregullohen me licencën e kryerjes së veprimtarisë energjetike, prodhim i energjisë elektrike.

9. **Kapacitet prodhuese, me të cilat do të kryhet veprimtaria energjetike**

Veprimtaria energjetike, prodhim i energjisë elektrike, do të kryhet nga Centrali Elektrik Diellor CED "NORMAK INVESTMENT GROUP" me karakteristikat teknike në vijim:

- a) emri i centralit elektrik diellor: CED "NORMAK INVESTMENT GROUP",
- b) fuqia totale e instaluar e centralit elektrik diellor: 10 MW,
- c) jetëgjatësia e paraparë e CED: 35 vite
- d) të dhënat e pajisjes:
 - lloji dhe prodhuesi i paneleve fotovoltaike: polikristalore, AEG,
 - numri i paneleve fotovoltaike: 30760
 - fuqia e paneleve fotovoltaike: 325 W
 - të dhënat e inventarit:
 - SMA, fuqia 25kW, 400 copë
- e) rrezatimi vjetor diellor në atë lokacion: 1.700 kWh/m²
- f) prodhimi i prituri i energjisë elektrike: 16.994.900 kWh.

3913.

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 13 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19, 214/19, 114/20 и 246/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 30 ноември 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за трговија, производство и услуги РАЛЕВ СОЛАР ДООЕЛ Скопје, му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „РАЛЕВ СОЛАР 1“.

2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија е дадена во Прилог, којшто е составен дел на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 12-182/20
30 ноември 2020 година
Скопје

Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија
Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

Прилог:

Л И Ц Е Н Ц А

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата

Друштво за трговија, производство и услуги РАЛЕВ СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Иван Цанкар бр.2-А Скопје-Карпош, Република Северна Македонија

2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата: Производство на електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата: 30 ноември 2020 година

4. Датум на важење на лиценцата: 30 ноември 2055 година

5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-ПРОИЗ-449-2020

6. Единствен матичен број: 6836810

7. Единствен даночен број: 4057012519962

8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „РАЛЕВ СОЛАР 1“ со локација на КП бр.1226/42, КО Демир Капија, Општина Демир Капија.

9. Општи обврски за носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- постапува согласно член 70 од Законот за енергетика*,

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во електродистрибутивниот систем,

- им ги обезбеди на операторот на електропреносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, операторот на електродистрибутивниот систем, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Правилата за пазар на електрична енергија,

- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост до операторот на електродистрибутивниот систем, во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија,

- доставува податоци и информации согласно Правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија,

- доставува известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност,

- да води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,

- ги почитува и да постапува согласно Правилата за пазар на електрична енергија, Правилата за балансирање на електроенергетскиот систем, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, како и согласно правилниците и другите прописи кои ги донесува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија врз основа на Законот за енергетика*,

- овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, во целокупната докумен-

тација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци,

- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Северна Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста производство на електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа.

10. Обврска за доставување на Годишен извештај за работењето

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната година да достави Годишен извештај за работењето, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.

Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

- 1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината,

- 2) годишна завршна сметка со сите прилози,

- 3) преземени мерки во текот на извештајната година за:

- заштита на објектите и опремата од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,

- безбедност и здравје при работа,

- кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,

- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,

- извршување на мониторинг на работењето,

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба,

- 4) извршување на годишната програма за ремонти,

- 5) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година,

- 6) извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.

11. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

12. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

13. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерењето на произведената, односно испорачаната електрична енергија во електродистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место на начин и постапка утврдени согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

14. Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика* и Правилникот за лиценци.

15. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика* и Правилникот за лиценци.

16. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „РАЛЕВ СОЛАР 1“, со следните технички карактеристики:

а) назив на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ „РАЛЕВ СОЛАР 1“

б) вкупна инсталирана моќност на фотонапонска електроцентрала: 50,4kW

в) година на почеток и завршеток на градба и почеток на работа: 2020 година

г) проценет животен век на ФЕЦ: 40 години

д) податоци за опрема:

- тип и производител на фотонапонски панели: поликристални, PiKCELL GROUP PiK280P(60),

- број на фотонапонски панели: 180

- моќност на фотонапонски панели: 280 W

- тип, производител и номинални податоци на инвертор:

- FRONIUS ECO 25kW, 2 парчиња.

е) годишно сончево зрачење на таа локација: 1.800 kWh/m2

ж) очекувано производство на електрична енергија: 67.600 kWh.

Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1), nënpika 17) të Ligjit të Energjetikës* ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 96/18 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 96/19) dhe nenit 13 të Rregullores së Licencave ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 51/19, 54/19, 214/19, 114/20 dhe 246/20), Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 30 nëntor 2020, miratoi

V E N D I M**TË LËSHIMIT TË LICENCËS SË KRYERJES SË VEPRIMTARISË ENERGJETIKE, PRODHIM TË ENERGJISË ELEKTRIKE**

1. Shoqërisë së Tregtisë, të Prodhimit dhe të Shërbimeve "RALEV SOLAR" SHPKNJ Shkup, i lëshohet Licencë e Kryerjes së Veprimtarisë Energjetike, Prodhim të Energjisë Elektrike nga Centrali Elektrik Diellor CED "RALEV SOLAR 1".

2. Licenca e Kryerjes së Veprimtarisë Energjetike, Prodhim i Energjisë Elektrike është dhënë në shtojcë, e cila është pjesë përbërëse e këtij vendimi.

3. Ky vendim hyn në fuqi në datën e miratimit të tij dhe botohet në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut" dhe në faqen e internetit të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Kryetar
i Komisionit Rregullator i
Energjetikës

PA1 nr. 12-182/20
30 nëntor 2020
Shkup

dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës Maqedonisë së Veriut,
Марко Бислимоски, d.v.

Shtojcë:

L I C E N C Ë**E KRYERJES SË VEPRIMTARISË ENERGJETIKE, PRODHIM TË ENERGJISË ELEKTRIKE****1. Emri dhe selia e bartësit të licencës:**

Shoqëria e Tregtisë, e Prodhimit dhe e Shërbimeve "RALEV SOLAR" SHPKNJ Shkup, me seli në rr. Ivan Cankar nr. 2-A Shkup - Karposh, Republika e Maqedonisë së Veriut

2. Veprimtaria energjetike për të cilën lëshohet licenca: Prodhim i energjisë elektrike

3. Data e lëshimit të licencës: 30 nëntor 2020

4. Data e skadimit të licencës: 30 nëntor 2055

5. Numri evidentues i licencës së lëshuar: EE-ПРОИЗ-449-2020

6. Numri amzë: 6836810

7. Numri tatimor: 4057012519962

8. Rajoni ku kryhet veprimtaria energjetike

Bartësi i licencës e kryen veprimtarinë energjetike, prodhim të energjisë elektrike nga Centrali Elektrik Diellor CED "RALEV SOLAR 1" me lokacion në PK nr.1226/42, KK Demir Kapi, komuna e Demir Kapisë.

9. Obligimet e përgjithshme të bartësit të licencës

Bartësi i licencës është i obliguar:

- të punojë në përputhje me nenin 70 të Ligjit të Energjetikës*,

- të sigurojë prodhim dhe dërgesë të sigurt, të vazhdueshme dhe cilësore të energjisë elektrike, deri në pikën e pranimit në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike,

- t'i sigurojë operatorit të sistemit të transmetimit të energjisë elektrike, operatorit të tregut të energjisë elektrike, operatorit të sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike, të gjitha informatat e nevojshme dhe të dhënat, që janë të domosdoshme për kryerjen e obligimeve të tyre sipas licencave, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të Transmetimit të Energjisë Elektrike, Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike dhe Rregullat e Tregut të Energjisë Elektrike,

- të dërgojë raporte për pajisjen, impiantet, planet e mirëmbajtjes dhe disponueshmërinë e planifikuar tek operatori i sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike,

- të dërgojë të dhëna dhe informata në përputhje me Rregulloren e Mënyrës dhe të Procedurës së Ndjekjes së Funksionimit të Tregjeve të Energjisë,

- të dërgojë njoftime për të gjitha rrethanat, ngjarjet dhe ndryshimet, të cilat kanë apo mund të kenë ndikim në kryerjen e veprimtarisë energjetike,

- të udhëheqë kontabilitet të veçantë për secilën veprimtari energjetike veçmas, që e kryen apo për veprimtari të tjera që i kryen,

- t'i respektojë dhe të punojë në përputhje me Rregullat e Tregut të Energjisë Elektrike, Rregullat e Balancimit të Sistemit Elektro-Energjetik, Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, si dhe në përputhje me

rregulloret dhe rregullat e tjera, që i sjell dhe i miraton Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në bazë të Ligjit të Energjetikës*,

- të mundësojë qasje të drejtpërdrejtë me kërkesë të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në dokumentacionin e përgjithshëm që i referohet kryerjes së veprimtarisë energjetike, për të cilën është lëshuar licenca, në pajtueshmëri me Rregulloren e Licencave,

- të punojë në përputhje me ligjet, rregullat e tjera dhe aktet e përgjithshme të Republikës së Maqedonisë së Veriut, posaçërisht ato që i referohen kryerjes së veprimtarisë së prodhimit të energjisë elektrike, mbrojtjes së konkurrencës, mbrojtjes së konsumatorëve, mbrojtjes së mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të njerëzve dhe mbrojtjes gjatë punës.

10. Obligimi i dërgimit të Raportit Vjetor të Punës

Bartësi i licencës është i obliguar, që te Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, më së voni deri më 31 mars të vitit vijues, të dërgojë raport vjetor pune, duke përfshirë edhe raportin e punës financiare dhe afariste gjatë vitit të kaluar.

Raporti vjetor me të gjitha shtojcat e tij duhet të dërgohet edhe në formë elektronike.

Raporti vjetor duhet të përmbajë të dhëna për:

1) përshkrimin dhe vëllimin e kryerjes së veprimtarisë energjetike gjatë vitit,

2) llogarinë përfundimtare vjetore me të gjitha shtojcat,

3) masat e marra gjatë vitit raportues për:

- mbrojtje të ndërtesave dhe pajisjes nga ndikimet e jashtme dhe aksidentet dhe sigurimin e ndërtesave dhe pajisjeve për kryerje të veprimtarisë energjetike,

- siguri dhe shëndet gjatë punës,

- ekipim kadrovik, trajnim dhe përsosje profesionale të të punësuarve,

- mbrojtjen e mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të njerëzve,

- kryerjen e monitorimit të punës,

- kryerje të veprimtarive në kushte të gjendjes së krizës, ndryshim të kushteve në tregun botëror si dhe në gjendje lufte apo të jashtëzakonshme,

4) kryerjen e programit vjetor për riparime,

5) realizimin e planit të punës, që i referohet vitit përkatës,

6) mbikëqyrje inspektuese të kryera nga organe kompetente inspektimi dhe shtetërore, me kopje të bashkëngjitura të procesverbaleve, raporte dhe aktvendime të mbikëqyrjeve dhe të kontrolleve të kryera.

11. Besueshmëria e informatave

Bartësi i licensës është i obliguar që në pajtueshmëri me ligjin, të sigurojë besueshmërinë e të dhënave afariste dhe informatave gjatë kryerjes së veprimtarisë energjetike, prodhim të energjisë elektrike.

12. Cilësia e shërbimit

Bartësi i licencës duhet të sigurojë mjete teknike dhe kushte të tjera, që mundësojnë cilësi konstante të energjisë elektrike të prodhuar, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike.

Bartësi i licencës duhet të kryejë mbikëqyrje të vazhdueshme të parametrave, që e përcaktojnë cilësinë e energjisë elektrike të prodhuar dhe me kërkesë të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të dërgojë raport me shkrim për lëvizjen e të gjithë parametrave, që e përcaktojnë cilësinë e energjisë elektrike të prodhuar në periudhën e përcaktuar kohore.

13. Matja e energjisë elektrike dhe e fuqisë së prodhuar

Matja e energjisë elektrike të prodhuar, gjegjësisht të dërguar në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike, kryhet në vendin matës përllogaritës, në mënyrë dhe procedurë të përcaktuar në përputhje me Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike.

14. Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, suspendimi dhe marrja e licencës

Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, suspendimi dhe marrja e kësaj licence do të kryhet në përputhje me dispozitat e Ligjit të Energjetikës* dhe Rregullores së Licencave.

15. Masat në rast të mosplotësimit të obligimeve nga ana e bartësit të licencës

Nëse bartësi i licencës nuk i plotëson kushtet e përmbajtura në këtë licencë, Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, do të marrë masa në përputhje me Ligjin e Energjetikës* dhe Rregulloren e Licencave.

16. Kapacitet prodhuese me të cilat kryhet veprimtaria energjetike

Bartësi i licencës e kryen veprimtarinë energjetike, prodhim të energjisë elektrike nga Centrali Elektrik Diellor CED "RALEV SOLAR 1", me karakteristikat teknike në vijim:

a) emri i centralit elektrik diellor: CED "RALEV SOLAR 1"

b) fuqia totale e instaluar e centralit elektrik diellor: 50,4 kW

c) viti i fillimit dhe i mbarimit të ndërtimit dhe fillimi i punës: viti 2020

d) jetëgjatësia e paraparë e CED: 40 vite

e) të dhënat e pajisjes:

- lloji dhe prodhuesi i paneleve fotovoltaike: polikristalore, PIKCELL GROUP PiK280P(60)

- numri i paneleve fotovoltaike: 180

- fuqia e paneleve fotovoltaike: 280 W

- lloji, prodhuesi dhe të dhënat nominale të inventorit:

- FRONIUS ECO 25kW, 2 copë

f) rrezatimi vjetor diellor në atë lokacion: 1.800 kWh/m2

g) prodhimi i prituri i energjisë elektrike: Konsumi > 600 MWh.

3914.

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 13 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/19, 54/19, 214/19, 114/20 и 246/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 30 ноември 2020 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. На ЕВН Македонија Електрани ДООЕЛ Скопје, Друштво за производство на електрична енергија, му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „ВОЛШАНЦИ СОЛАР“.

2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија е дадена во Прилог, којшто е составен дел на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија
Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

УП1 бр. 12-184/20
30 ноември 2020 година
Скопје

Прилог:

ЛИЦЕНЦА**ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА****1. Назив и седиште на носителот на лиценцата**

ЕВН Македонија Електрани ДООЕЛ Скопје, Друштво за производство на електрична енергија, со седиште на ул. Лазар Личеноски бр.11, Скопје, Република Северна Македонија

2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата: Производство на електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата: 30 ноември 2020 година

4. Датум на важење на лиценцата: 25 септември 2044 година

5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-ПРОИЗ-450-2020

6. Единствен матичен број: 6717152

7. Единствен даночен број: 4080011522821

8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ВОЈШАНЦИ СОЛАР” со локација на КП бр.265, КО Војшанци, Општина Неготино.

9. Општи обврски за носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- постапува согласно член 70 од Законот за енергетика*,

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во електродистрибутивниот систем,

- им ги обезбеди на операторот на електропреносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, операторот на електродистрибутивниот систем, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Правилата за пазар на електрична енергија,

- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост до операторот на електродистрибутивниот систем, во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија,

- доставува податоци и информации согласно Правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија,

- доставува известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност,

- да води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,

- ги почитува и да постапува согласно Правилата за пазар на електрична енергија, Правилата за балансирање на електроенергетскиот систем, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, како и соглас-

но правилниците и другите прописи кои ги донесува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија врз основа на Законот за енергетика*,

- овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци,

- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Северна Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста производство на електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа.

10. Обврска за доставување на Годишен извештај за работењето

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната година да достави Годишен извештај за работењето, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.

Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

- 1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината,

- 2) годишна завршна сметка со сите прилози,

- 3) преземени мерки во текот на извештајната година за:

- заштита на објектите и опремата од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,

- безбедност и здравје при работа,

- кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,

- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,

- извршување на мониторинг на работењето,

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба,

- 4) извршување на годишната програма за ремонти,

- 5) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година,

- 6) извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.

11. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

12. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

13. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерењето на произведената, односно испорачаната електрична енергија во електродистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место на начин и постапка утврдени согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

14. Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика* и Правилникот за лиценци.

15. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика* и Правилникот за лиценци.

16. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „ВОЈШАНЦИ СОЛАР“, со следните технички карактеристики:

а) назив на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ „ВОЈШАНЦИ СОЛАР“

б) вкупна инсталирана моќност на фотонапонска електроцентрала: 1.479,36kW

в) година на почеток и завршеток на градба и почеток на работа: 2020 година

г) проценет животен век на ФЕЦ: 23 години

д) податоци за опрема:

- тип и производител на фотонапонски панели: монокристален силициум 335Wp, JAM60D10 320-34-/MB

- број на фотонапонски панели: 4416

- моќност на фотонапонски панели: 335 W

- тип, производител и номинални податоци на инвертор:

- DELTA M125HV, 10 парчиња

е) годишно сончево зрачење на таа локација: 1.570 kWh/m2

ж) очекувано производство на електрична енергија: 1974,279 MWh.

Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1), nënpika 17) të Ligjit të Energjetikës* ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 96/18 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 96/19) dhe nenit 13 të Rregullores së Licencave ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 51/19, 54/19, 214/19, 114/20 dhe 246/20), Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 30 nëntor 2020, miratoi

V E N D I M**TË LËSHIMIT TË LICENCËS SË KRYERJES SË VEPRIMTARISË ENERGETIKE, PRODHIM TË ENERGISË ELEKTRIKE**

1. EVN "Makedonija Elektrani" SHPKNJ Shkup, Shoqërisë së Prodhimit të Energjisë Elektrike, i lëshohet licencë e kryerjes së veprimtarisë energjetike, prodhim të energjisë elektrike nga Centrali Elektrik Diellor CED "VOJSHANCI SOLAR".

2. Licenca e kryerjes së veprimtarisë energjetike, prodhim i energjisë elektrike është dhënë në shtojcë, e cila është pjesë përbërëse e këtij vendimi.

3. Ky vendim hyn në fuqi në datën e miratimit të tij dhe botohet në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut" dhe në faqen e internetit të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Kryetar

i Komisionit Rregullator i

Energjetikës

dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës Maqedonisë së Veriut,

Марко Бислимоски, d.v.

PA1, nr. 12-184/20

30 nëntor 2020

Shkup

Shtojcë:

- të dërgojë njoftime për të gjitha rrethanat, ngjarjet dhe ndryshimet, të cilat kanë apo mund të kenë ndikim në kryerjen e veprimtarisë energjetike,

- të udhëheqë kontabilitet të veçantë për secilën veprimtari energjetike veçmas, që e kryen apo për veprimtari të tjera që i kryen,

- t'i respektojë dhe të punojë në përputhje me Rregullat e Tregut të Energjisë Elektrike, Rregullat e Balancimit të Sistemit Elektro-Energjetik, Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, si dhe në përputhje me rregulloret dhe rregullat e tjera, që i sjell dhe i miraton Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në bazë të Ligjit të Energjetikës*,

- të mundësojë qasje të drejtpërdrejtë me kërkesë të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në dokumentacionin e përgjithshëm që i referohet kryerjes së veprimtarisë energjetike, për të cilën është lëshuar licenca, në pajtueshmëri me Rregulloren e Licencave,

- të punojë në përputhje me ligjet, rregullat e tjera dhe aktet e përgjithshme të Republikës së Maqedonisë së Veriut, posaçërisht ato që i referohen kryerjes së veprimtarisë së prodhimit të energjisë elektrike, mbrojtjes së konkurrencës, mbrojtjes së konsumatorëve, mbrojtjes së mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të njerëzve dhe mbrojtjes gjatë punës.

10. Obligimi i dërgimit të Raportit Vjetor të Punës

Bartësi i licencës është i obliguar, që te Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, më së voni deri më 31 mars të vitit vijues, të dërgojë raport vjetor pune, duke përfshirë edhe raportin e punës financiare dhe afariste gjatë vitit të kaluar.

Raporti vjetor me të gjitha shtojcat e tij duhet të dërgohet edhe në formë elektronike.

Raporti vjetor duhet të përmbajë të dhëna për:

1) përshkrimin dhe vëllimin e kryerjes së veprimtarisë energjetike gjatë vitit,

2) llogarinë përfundimtare vjetore me të gjitha shtojcat,

3) masat e marra gjatë vitit raportues për:

- mbrojtje të ndërtesave dhe pajisjes nga ndikimet e jashtme dhe aksidentet dhe sigurimin e ndërtesave dhe pajisjeve për kryerje të veprimtarisë energjetike,

- siguri dhe shëndet gjatë punës,

- ekipim kadrovik, trajnim dhe përsosje profesionale të të punësuarve,

- mbrojtjen e mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të njerëzve,

- kryerjen e monitorimit të punës,

- kryerje të veprimtarive në kushte të gjendjes së krizës, ndryshim të kushteve në tregun botëror si dhe në gjendje lufte apo të jashtëzakonshme,

4) kryerjen e programit vjetor për riparime,

5) realizimin e planit të punës, që i referohet vitit përkatës,

L I C E N C Ë

E KRYERJES SË VEPRIMTARISË ENERGETIKE, PRODHIM TË ENERGIJËSË ELEKTRIKE

1. Emri dhe selia e bartësit të licencës:

EVN "Makedonija Elektrani" SHPKNJ Shkup, Shoqëria e Prodhimit të Energjisë Elektrike, me seli në rr. "Lazar Liçenoski" nr.11, Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

2. Veprimtaria energjetike për të cilën lëshohet licenca: Prodhim i energjisë elektrike

3. Data e lëshimit të licencës: 30 nëntor 2020

4. Data e skadimit të licencës: 25 shtator 2044

5. Numri evidentues i licencës së lëshuar: EE- ПРОИЗ-450-2020

6. Numri amzë: 6717152

7. Numri tatimor: 4080011522821

8. Rajoni ku kryhet veprimtaria energjetike

Bartësi i licencës e kryen veprimtarinë energjetike prodhim të energjisë elektrike nga Centrali Elektrik Diellor CED "VOJSHANCI SOLAR" me lokacion në PK nr.265, KK Vojshanc, komuna e Negotinës.

9. Obligimet e përgjithshme të bartësit të licencës

Bartësi i licencës është i obliguar:

- të punojë në përputhje me nenin 70 të Ligjit të Energjetikës*,

- të sigurojë prodhim dhe dërgesë të sigurt, të vazhdueshme dhe cilësore të energjisë elektrike, deri në pikën e pranimit në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike,

- t'i sigurojë operatorit të sistemit të transmetimit të energjisë elektrike, operatorit të tregut të energjisë elektrike, operatorit të sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike, të gjitha informatat e nevojshme dhe të dhënat, që janë të domosdoshme për kryerjen e obligimeve të tyre sipas licencave, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të Transmetimit të Energjisë Elektrike, Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike dhe Rregullat e Tregut të Energjisë Elektrike,

- të dërgojë raporte për pajisjen, impiantet, planet e mirëmbajtjes dhe disponueshmërinë e planifikuar tek operatori i sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike,

- të dërgojë të dhëna dhe informata në përputhje me Rregulloren e Mënyrës dhe të Procedurës së Ndjekjes së Funksionimit të Tregjeve të Energjisë,

6) monitorime inspektuese të kryera nga organe kompetente inspektimi dhe shtetërore, me kopje të bashkëngjitura të procesverbaleve, raporte dhe aktvendime të mbikëqyrjeve dhe të kontrolleve të kryera.

11. Besueshmëria e informatave

Bartësi i licencës është i obliguar që në pajtueshmëri me ligjin, të sigurojë besueshmërinë e të dhënave afariste dhe informatave gjatë kryerjes së veprimtarisë energjetike, prodhim të energjisë elektrike.

12. Cilësia e shërbimit

Bartësi i licencës duhet të sigurojë mjete teknike dhe kushte të tjera, që mundësojnë cilësi konstante të energjisë elektrike të prodhuar, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike.

Bartësi i licencës duhet të kryejë mbikëqyrje të vazhdueshme të parametrave, që e përcaktojnë cilësinë e energjisë elektrike të prodhuar dhe me kërkesë të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të dërgojë raport me shkrim për lëvizjen e të gjithë parametrave, që e përcaktojnë cilësinë e energjisë elektrike të prodhuar në periudhën e përcaktuar kohore.

13. Matja e energjisë elektrike dhe e fuqisë së prodhuar

Matja e energjisë elektrike të prodhuar, gjegjësisht të dërguar në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike, kryhet në vendin matës përllogaritës, në mënyrë dhe procedurë të përcaktuar në përputhje me Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike.

14. Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, suspendimi dhe marrja e licencës

Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, suspendimi dhe marrja e kësaj licence, do të kryhet në përputhje me dispozitat e Ligjit të Energjetikës* dhe Rregullores së Licencave.

15. Masat në rast të mosplotësimit të obligimeve nga ana e bartësit të licencës

Nëse bartësi i licencës nuk i plotëson kushtet e përmbajtura në këtë licencë, Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, do të marrë masa në përputhje me Ligjin e Energjetikës* dhe Rregulloren e Licencave.

16. Kapacitet prodhuese me të cilat kryhet veprimtaria energjetike

Bartësi i licencës e kryen veprimtarinë energjetike, prodhim të energjisë elektrike nga Centrali Elektrik Diellor CED "VOJSHANCI SOLAR", me karakteristikat teknike në vijim:

a) emri i centralit elektrik diellor: CED "VOJSHANCI SOLAR"

b) fuqia totale e instaluar e centralit elektrik diellor: 1 479,36 kW

c) viti i fillimit dhe i mbarimit të ndërtimit dhe fillimi i punës: viti 2020

d) jetëgjatësia e paraparë e CED: 23 vite

e) të dhënat e pajisjes:

- lloji dhe prodhuesi i paneleve fotovoltaike: silicium monokrostatlor 335Wp, JAM60D10 320-34-/MB

- numri i paneleve fotovoltaike: 4416

- fuqia e paneleve fotovoltaike: 335 W

- lloji, prodhuesi dhe të dhënat nominale të inventorit:

- DELTA M125HV, 10 copë

f) rrezatimi vjetor diellor në atë lokacion: 1.570 kWh/m2

g) prodhimi i prituri i energjisë elektrike: 1974,279 MWh.

3915.

Врз основа на член 191, став (4) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија” бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 96/19) и член 7, став (1) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 116/19), а постапувајќи по Барањето за донесување на решение за стекнување на привремен статус на повластен производител бр. УП1 бр. 08-172/20 од 27 октомври 2020 година на Друштвото за производство и трговија со електрична енергија СОЛАР БАТ увоз – извоз ДОО Битола, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 26 ноември 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ

1. На Друштвото за производство и трговија со електрична енергија СОЛАР БАТ увоз – извоз ДОО Битола, со седиште на ул. Климент Охридски бр. 29/10 Битола, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител за термоелектроцентралата на биогаз „СОЛАР БАТ“ со планирана моќност од 984 kW и со локација на КП 222/38, КО Добрири, општина Новаци.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство и трговија со електрична енергија СОЛАР БАТ увоз – извоз ДОО Битола, со седиште на ул. Климент Охридски бр. 29/10 Битола;

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-BG-253;

- назив на електроцентралата: термоелектроцентралата на биогаз „СОЛАР ВАТ“;

- податоци за локација на електроцентралата: КП 222/38, КО Добромири, општина Новаци;

- планирана моќност на електроцентралата: 984 kW (една генераторска единица со моќност од 984 kW);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 8.000.000 kWh;

- рок во кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: три години од денот на влегување во сила на ова решение;

- датум на престанок на важење на ова решение: 26 ноември 2023 година.

3. Носителот на ова решение може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа.

4. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија за секоја статусна промена, промена во сопственичката структура, промена на техничко-технолошкото работење и промена во формата, називот и седиштето, наведени во ова решение, согласно член 9 од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа.

5. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија го запишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители коишто користат повластена тарифа.

6. Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија го доставува ова решение до барателот, Министерството за економија, Министерството за животна средина и просторно планирање, Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, Операторот на пазарот на електрична енергија и Операторот на електродистрибутивниот систем.

7. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб - страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УПН бр. 08-172/20
26 ноември 2020 година
Скопје

Претседател
на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија,
Марко Бислимоски, с.р.

Нë базë тë nenit 191, paragrafi (4) i Ligjit тë Energjetikës* ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 96/18 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 96/19) dhe nenit 7, paragrafi (1) i Rregullores së Prodhuesve Preferencialë që Përdorin Tarifë Preferenciale ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 116/19), ndërsa duke vepruar sipas kërkesës së miratimit тë Aktvendimit тë Marrjes së Statusit тë Përkohshëm тë Prodhuesit Preferencial nr. PA1, nr. 08-172/20 datë 27 tetor 2020, тë Shoqërisë së Prodhimit dhe тë Tregtisë me Energji Elektrike "SOLAR VAT" import-eksport SHPK Manastir, Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve тë Ujit тë Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 26 nëntor 2020, miratoi

AKTVENDIM TË MARRJES SË STATUSIT TË PËRKOHSHËM TË PRODHUESIT PREFERENCIAL

1. Shoqërisë së Prodhimit dhe тë Tregtisë me Energji Elektrike "SOLAR VAT" import-eksport SHPK Manastir, me seli në rr. Klimenti i Ohrit nr. 29/10 Manastir, i lëshohet Aktvendim i Marrjes së Statusit тë Përkohshëm тë Prodhuesit Preferencial për Termocentralin Elektrik тë Biogazit "SOLAR VAT" me fuqi тë planifikuar prej 984 kW dhe me lokacion në PK 222/38 KK Dobromir, Komuna e Novacit.

2. Të dhëna për bartësin e aktvendimit:

- emri i selisë: Shoqëria e Prodhimit dhe e Tregtisë me Energji Elektrike "SOLAR VAT" import-eksport SHPK Manastir, me seli në rr. Klimenti i Ohrit nr. 29/10 Manastir;

- numri i vetëm i regjistrimit тë centralit elektrik: PP-BG-253;

- emri e centralit elektrik: termocentrali elektrik i biogazit "SOLAR VAT";

- të dhëna për lokacionin e centralit elektrik: PK 222/38, KK Dobromir, Komuna e Novacit;

- fuqia e planifikuar e centralit elektrik: 984 kW (një njësi gjeneruese me fuqi prej 984 kW);

- prodhimi i planifikuar vjetor i energjisë elektrike nga centrali elektrik: 8.000.000 kWh;

- afati në të cilin centrali elektrik duhet të lëshohet në përdorim: tre vjet nga dita e hyrjes në fuqi тë këtij vendimi;

- data e ndërprerjes së vlefshmërisë së këtij aktvendimi: 26 nëntor 2023.

3. Bartësi i këtij aktvendimi mund të parashtrijë kërkesë te Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve тë Ujit тë Republikës së Maqedonisë së Veriut, për vazhdimin e vlefshmërisë së këtij aktvendimi në procedurën e përcaktuar në nenin 10 тë Rregullores së Prodhuesve Preferencial që Përdorin Tarifë Preferenciale.

4. Bartësi i këtij aktvendimi duhet ta njoftojë Komisionin Rregullator тë Energjetikës dhe тë Shërbimeve тë Ujit тë Republikës së Maqedonisë së Veriut për çdo ndryshim тë statusit, ndryshim тë strukturës së pronësisë,

ndryshim të punës teknike-teknologjike dhe ndryshim të formës, emrit dhe selisë, të theksuara në këtë aktvendim, në përputhje me nenin 9 të Rregullores së Prodhuesve të Autorizuar që Përdorin Tarifë të Autorizuar.

5. Me ditën e hyrjes në fuqi të këtij aktvendimi, Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut e regjistron bartësin e këtij aktvendimi dhe centralin elektrik në Regjistrin e Prodhuesve Preferencialë që Përdorin Tarifë Preferenciale.

6. Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut e dërgon këtë aktvendim te parashtruesi, te Ministria e Ekonomisë, te Ministria e Mjedisit Jetësor dhe e Planifikimit Hapësinor, tek Agjencia e Energjetikës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, tek Operatori i Tregut të Energjisë Elektrike dhe tek Operatori i Sistemit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike.

7. Ky aktvendim hyn në fuqi në ditën e miratimit të tij, ndërsa publikohet në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut" dhe në faqen e internetit të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Kryetari
i Komisionit Rregullator i
Energjetikës

PA1 nr. 08-172/20
26 nëntor 2020
Shkup

dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës Maqedonisë së Veriut,
Марко Бислимоски, d.v.

3916.

Врз основа на член 191, став (4) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија” бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 96/19) и член 7, став (1) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 116/19), а постапувајќи по Барањето за донесување на решение за стекнување на привремен статус на повластен производител бр. УП1 бр. 08-173/20 од 27 октомври 2020 година на Друштвото за производство и трговија со електрична енергија СОЛАР БАТ увоз – извоз ДОО Битола, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 26 ноември 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ

1. На Друштвото за производство и трговија со електрична енергија СОЛАР БАТ увоз – извоз ДОО Битола, со седиште на ул. Климент Охридски бр. 29/10 Битола, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител за термоелек-

троцентралата на биогаз „СОЛАР БАТ“ со планирана моќност од 984 kW и со локација на КП 222/37, КО Добромири, општина Новаци.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство и трговија со електрична енергија СОЛАР БАТ увоз – извоз ДОО Битола, со седиште на ул. Климент Охридски бр. 29/10 Битола;

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-BG-254;

- назив на електроцентралата: термоелектроцентралата на биогаз „СОЛАР БАТ“;

- податоци за локација на електроцентралата: КП 222/37, КО Добромири, општина Новаци;

- планирана моќност на електроцентралата: 984 kW (една генераторска единица со моќност од 984 kW);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 8.000.000 kWh;

- рок во кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: три години од денот на влегување во сила на ова решение;

- датум на престанок на важење на ова решение: 26 ноември 2023 година.

3. Носителот на ова решение може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа.

4. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија за секоја статусна промена, промена во сопственичката структура, промена на техничко-технолошкото работење и промена во формата, називот и седиштето, наведени во ова решение, согласно член 9 од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа.

5. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија го запишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители коишто користат повластена тарифа.

6. Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија го доставува ова решение до барателот, Министерството за економија, Министерството за животна средина и просторно планирање, Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, Операторот на пазарот на електрична енергија и Операторот на електродистрибутивниот систем.

7. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб - страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УПН бр. 08-173/20
26 ноември 2020 година
Скопје

Претседател
на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија,
Марко Бислимоски, с.р.

Нë базë тë nenит 191, параграфи (4) i Ligjit тë Energjetikës* ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 96/18 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 96/19) dhe nenit 7, параграфи (1) i Rregullores së Prodhuesve Preferencialë që Përdorin Tarifë Preferenciale ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 116/19), ndërsa duke vepruar sipas kërkesës së miratimit тë Aktvendimit тë Marrjes së Statusit тë Përkohshëm тë Prodhuesit Preferencial nr. PA1, nr. 08-173/20 datë 27 tetor 2020, тë Shoqërisë së Prodhimit dhe тë Tregtisë me Energji Elektrike "SOLAR VAT" import-eksport SHPK Manastir, Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve тë Ujit тë Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 26 nëntor 2020, miratoi

A K T V E N D I M **TË MARRJES SË STATUSIT TË PËRKOHSHËM TË** **PRODHUESIT PREFERENCIAL**

1. Shoqërisë së Prodhimit dhe тë Tregtisë me Energji Elektrike "SOLAR VAT" import-eksport SHPK Manastir, me seli në rr. Klimenti i Ohrit nr. 29/10 Manastir, i lëshohet Aktvendim i Marrjes së Statusit тë Përkohshëm тë Prodhuesit Preferencial për Termocentralin Elektrik тë Biogazit "SOLAR VAT" me fuqi тë planifikuar prej 984 kW dhe me lokacion në PK 222/37 KK Dobromir, Komuna e Novacit.

2. Të dhëna për bartësin e aktvendimit:

- emri i selisë: Shoqëria e Prodhimit dhe e Tregtisë me Energji Elektrike "SOLAR VAT" import-eksport SHPK Manastir, me seli në rr. Klimenti i Ohrit nr. 29/10 Manastir;

- numri i vetëm i regjistrimit тë centralit elektrik: PP-BG-254;

- emri e centralit elektrik: termocentrali elektrik i biogazit "SOLAR VAT";

- të dhëna për lokacionin e centralit elektrik: PK 222/37, KK Dobromir, Komuna e Novacit;

- fuqia e planifikuar e centralit elektrik: 984 kW (një njësi gjeneruese me fuqi prej 984 kW);

- prodhimi i planifikuar vjetor i energjisë elektrike nga centrali elektrik: 8.000.000 kWh;

- afati në të cilin centrali elektrik duhet të lëshohet në përdorim: tre vjet nga dita e hyrjes në fuqi тë këtij vendimi;

- data e ndërprerjes së vlefshmërisë së këtij aktvendimi: 26 nëntor 2023.

3. Bartësi i këtij aktvendimi mund të parashtrojë kërkesë te Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve тë Ujit тë Republikës së Maqedonisë së Veriut, për vazhdimin e vlefshmërisë së këtij aktvendimi në procedurën e përcaktuar në nenin 10 тë Rregullores së Prodhuesve тë Autorizuar që Përdorin Tarifë тë Autorizuar.

4. Bartësi i këtij aktvendimi duhet ta njoftojë Komisionin Rregullator тë Energjetikës dhe тë Shërbimeve тë Ujit тë Republikës së Maqedonisë së Veriut për çdo ndryshim тë statusit, ndryshim тë strukturës së pronësisë, ndryshim тë punës teknike-teknologjike dhe ndryshim тë formës, emrit dhe selisë, të theksuara në këtë aktvendim, në përputhje me nenin 9 тë Rregullores së Prodhuesve тë Autorizuar që Përdorin Tarifë тë Autorizuar.

5. Me ditën e hyrjes në fuqi тë këtij aktvendimi, Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve тë Ujit тë Republikës së Maqedonisë së Veriut e regjistron bartësin e këtij aktvendimi dhe centralin elektrik në Regjistrin e Prodhuesve Preferencialë që Përdorin Tarifë Preferenciale.

6. Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve тë Ujit тë Republikës së Maqedonisë së Veriut e dërgon këtë aktvendim te parashtruesi, te Ministria e Ekonomisë, te Ministria e Mjedisit Jetësor dhe e Planifikimit Hapësinor, tek Agjencia e Energjetikës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, tek Operatori i Tregut тë Energjisë Elektrike dhe tek Operatori i Sistemit тë Shpërndarjes së Energjisë Elektrike.

7. Ky aktvendim hyn në fuqi ne ditën e miratimit тë tij, ndërsa publikohet në "Gazetën Zyrtare тë Republikës së Maqedonisë së Veriut" dhe në faqen e internetit тë Komisionit Rregullator тë Energjetikës dhe тë Shërbimeve тë Ujit тë Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Kryetari
i Komisionit Rregullator i
Energjetikës

PA1 nr. 08-173/20
26 nëntor 2020
Shkup

dhe i Shërbimeve тë Ujit тë
Republikës Maqedonisë së Veriut,
Марко Бислимоски, d.v.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. Партизански одреди бр. 29, Поштенски фах 51
в.д. директор и одговорен уредник – Татијана Лалчевска
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница НАПРЕДОК ДООЕЛ Тетово.

ISSN 0354-1622



2020288